

Врз основа на член 22 став 1 алинеја 1 од Закон за работните односи („Службен весник на Р.М. бр. 60/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 113/14, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 134/2016 и 120/2018, согласно член 19 од Статутот на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија Скопје, како и Известувањето за одобрени финансиски средства за вработување од Министерството за финансии на Република Северна Македонија бр. 03-759/3 од 22.06.2020 година, согласно Одлука за објавување на јавен оглас бр. 04-1490/1 од 03.12.2020 година, ЈП Национална радиодифузија - Скопје објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/2020

за вработување на 34 (триесет и четири) лица со статус даватели на јавна услуга и помошно-технички кадар на неопределено време

ЈП Национална радиодифузија – Скопје има потреба за вработување на **34 (триесет и четири)** лица на следниве работни места:

1. **Реден број на работното место 115, шифра ИНФ 03 04 Б01 004, назив на работното место Инженер во оддел за телекомуникациски мрежи, Деловна единица пренос и емитување, Сектор телекомуникации, Одделение телекомуникациски мрежи, Оддел микробранови врски, број на извршители 1;**

Општи услови :

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- да е полнолетен
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност

Посебни услови :

- Стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен, Телекомуникационо инженерство, електротехника, електроника и автоматика
- Најмалку 3 години работно искуство во струката.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 31.015,00 денари.

2. **Реден број на работното место 111, шифра ИНФ 03 04 Б01 003, назив на работното место** Инженер за мултимедија VOIP и софтвер, Деловна единица пренос и емитување, Сектор телекомуникации, Одделение мултимедија и мониторинг, Оддел мултимедија VOIP и софтвер, **број на извршители 1;**

Општи услови :

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- да е полнолетен
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

- Стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен, Телекомуникационо инженерство, електротехника, електроника и автоматика
- Најмалку 3 години работно искуство во структурата.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 31.015,00 денари.

3. **Реден број на работното место 131, шифра ИНФ 03 04 Б01 006, назив на работното место** Инженер за градежни работи и челични конструкции, Деловна единица развој и инфраструктура, Сектор инфраструктура, Одделение антенски системи, челични конструкции и градежни работи, **број на извршители 1;**

Општи услови :

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- да е полнолетен
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

- Стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен, Машинство, Архитектура урбанизам и планирање, Градежништво и водостопанство.
- Најмалку 3 години работно искуство во структурата.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно
Нето месечна плата : 31.015,00 денари.

4. **Реден број на работното место 130, шифра ИНФ 03 04 Б04 014, назив на работното место Монтер, Деловна единица развој и инфраструктура, Сектор инфраструктура, Одделение антенски системи, челични конструкции и градежни работи, број на извршители 1;**

Општи услови :

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- да е полнолетен
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

- Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника, Машинство, Градежништво и геодезија;
- Со или без работно искуство во струката.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно
Нето месечна плата : 24.049,00 денари

5. **Реден број на работното место 133, шифра ИНФ 03 04 Б04 015, назив на работното место Техничар за градежни работи и челични конструкции, Деловна единица развој и инфраструктура, Сектор инфраструктура, Одделение антенски системи, челични конструкции и градежни работи, број на извршители 1;**

Општи услови :

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- да е полнолетен
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

- Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Градежништво и геодезија, машинство;
- Со или без работно искуство во структурата.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 24.049,00 денари

6. **Реден број на работното место 149, шифра ИНФ 03 05 04 Б04 017, назив на работното место Техничар во оддел Пропагациони мерења и контрола на сигнал**, Деловна единица развој и инфраструктура, Сектор развој и инвестиции, Одделение планирање проектирање и пропагациони мерења, Оддел пропагациони мерења и контрола на квалитет на сигнал, **број на извршители 1;**

Општи услови :

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- да е полнолетен
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

- Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, електротехника, машинство;
 - Со или без работно искуство во структурата.
- Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно
Нето месечна плата : 24.049,00 денари.

7. **Реден број на работното место 112, шифра ИНФ 03 04 Б04 011, назив на работното место Техничар за мултимедија VOIP и софтвер**, Деловна единица пренос и емитување, Сектор телекомуникации, Одделение мултимедија и мониторинг, Оддел мултимедија VOIP и софтвер **број на извршители 1;**

Општи услови :

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- да е полнолетен
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

- Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Средно;
- Со или без работно искуство во структурата.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 24.049,00 денари.

8. **Реден број на работното место 101, шифра ИНФ 03 04 Б04 010, назив на работното место Техничар за техничко одржување**, Деловна единица пренос и емитување, Сектор емисиона техника, Одделение лабораторија, техничко одржување и сервисирање, Оддел интервентно и тековно одржување, **број на извршители 2;**

Општи услови :

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- да е полнолетен
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

- Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, средно образование;
- Со или без работно искуство во структурата.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 24.049,00 денари.

9. **Реден број на работното место 118, шифра ИНФ 03 04 Б04 012, назив на работното место Техничар во микробранови врски**, Деловна единица пренос и емитување, Сектор телекомуникации, Одделение телекомуникациски мрежи, Оддел микробранови врски, **број на извршители 1;**

Општи услови :

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- да е полнолетен

- активно да го користи македонскиот јазик,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

- Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, средно образование;
- Со или без работно искуство во струката.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 24.049,00 денари.

10. Реден број на работното место 120, шифра ИНФ 03 04 Б04 013, назив на работното место Техничар во радиодифузен објект Борула, Деловна единица пренос и емитување, Сектор телекомуникации, Одделение телекомуникациски мрежи, РДО Борула, број на извршители 5;

Општи услови :

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- да е полнолетен
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

- Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, средно образование;
- Со или без работно искуство во струката.

Работното време е организирано во 4 (четири) смени.

Смените се вршат на 7 дена, а престојот на работниците е во соодветниот предавателен центар.

Нето месечна плата : 24.049,00 денари.

11. Реден број на работното место 96, шифра ИНФ 03 04 Б04 009, назив на работното место Техничар во пункт Овче поле, Деловна единица пренос и

емитување, Сектор емисиона техника, Одделение среднобранов центар Овче Поле, РДО Овче Поле, **број на извршители 2;**

Општи услови :

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- да е полнолетен
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

- Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, средно образование;
- Со или без работно искуство во струката.

Работното време е организирано во 4 (четири) смени.

Смените се вршат на 7 дена, а престојот на работниците е во соодветниот предавателен центар.

Нето месечна плата : 24.049,00 денари.

12. Реден број на работното место 90, шифра ИНФ 03 04 Б04 007, назив на работното место Техничар во радиодифузен регион- пункт Попова Шапка, Деловна единица пренос и емитување, Сектор емисиона техника, Одделение Радиодифузни региони-Центар, број на извршители 4;

Општи услови :

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- да е полнолетен
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

- Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, средно образование;
- Со или без работно искуство во струката.

Работното време е организирано во 4 (четири) смени.

Смените се вршат на 7 дена, а престојот на работниците е во соодветниот предавателен центар.

Нето месечна плата : 24.049,00 денари.

13. Реден број на работното место 81, шифра ИНФ 03 04 Б03 006, назив на работното место Самостоен техничар во радиодифузен регион пункт Охрид и Мали Влај и Охрид, Деловна единица пренос и емитување, Сектор емисиона техника, одделение Радиодифузен регион-Запад, РДО Мали Влај и Охрид број на извршители 1;

Општи услови :

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- да е полнолетен
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

- Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника,Машинство;
- Најмалку 1 години работно искуство во структурата

Работно време: Смените се вршат на 7 дена, а престојот на работниците е во соодветниот предавателен центар.

Нето месечна плата : 25.983,00 денари.

14. Реден број на работното место 79, шифра ИНФ 03 04 Б04 004, назив на работното место Техничар во радиодифузен регион- пункт Пелистер , Деловна единица пренос и емитување, Сектор емисиона техника, Одделение Радиодифузен регион-Запад, РДО Пелистер број на извршители 3;

Општи услови :

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- да е полнолетен

- активно да го користи македонскиот јазик,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

- Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, средно образование;
- Со или без работно искуство во струката.

Работното време е организирано во 4 (четири) смени.

Смените се вршат на 7 дена, а престојот на работниците е во соодветниот предавателен центар.

Нето месечна плата : 24.049,00 денари.

15. Реден број на работното место 91, шифра ИНФ 03 04 Б04 008, назив на работното место Техничар во радиодифузен регион- пункт Гостивар , Деловна единица пренос и емитување, Сектор емисиона техника, Одделение Радиодифузни региони-Центар, РДО Гостивар број на извршители 1;

Општи услови :

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- да е полнолетен
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

- Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, електротехника, машинство;
- Со или без работно искуство во струката.

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 24.049,00 денари.

16. Реден број на работното место 89, шифра ИНФ 03 04 Б04 006, назив на работното место Техничар во радиодифузен регион- пункт Црн Врв , Деловна

единица пренос и емитување, Сектор емисиона техника, Одделение Радиодифузни региони-Центар, РДО Црн Врв **број на извршители 1;**

Општи услови :

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- да е полнолетен
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

- Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, електротехника, машинство;
- Со или без работно искуство во струката.

Работното време е организирано во 4 (четири) смени.

Смените се вршат на 7 дена, а престојот на работниците е во соодветниот предавателен центар.

Нето месечна плата : 24.049,00 денари.

17. Реден број на работното место 82, шифра ИНФ 03 04 Б04 005, назив на работното место Техничар во радиодифузен регион пункт Охрид и Мали Влај и Охрид две позиции, Деловна единица пренос и емитување, Сектор емисиона техника, Одделение Радиодифузни региони-Запад, РДО Мали Влај и Охрид **број на извршители 2;**

Општи услови :

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- да е полнолетен
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

- Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, електротехника, машинство;
- Со или без работно искуство во струката.

Работното време е организирано во 4 (четири) смени.

Смените се вршат на 7 дена, а престојот на работниците е во соодветниот предавателен центар.

Нето месечна плата : 24.049,00 денари.

18. Реден број на работното место 145, шифра ИНФ 03 04 Б02 016, назив на работното место Одговорен техничар во одделение планирање, проектирање и пропагациони мерења, Деловна единица развој и инфраструктура, Сектор развој и инвестиции, Одделение планирање, проектирање и пропагациони мерења, Оддел планирање и проектирање, број на извршители 1;

Општи услови :

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- да е полнолетен
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

- Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника,Машинство;
- Најмалку 2 години работно искуство во структурата

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 28.597,00 денари.

19. Реден број на работното место 87, шифра ИНФ 03 04 Б02 007, назив на работното место Одговорен техничар во радиодифузен регион- пункт Црн Врв, Деловна единица пренос и емитување, Сектор емисиона техника, Одделение радиодифузен регион - Центар, РДО Црн Врв, број на извршители 1;

Општи услови :

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- да е полнолетен
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

- Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование, Електротехника, Машинство;
- Најмалку 2 години работно искуство во структурата

Работното време е организирано во 4 (четири) смени.

Смените се вршат на 7 дена, а престојот на работниците е во соодветниот предавателен центар.

Нето месечна плата : 28.597,00 денари.

20. Реден број на работното место 58, шифра ИНФ 04 05 А03 003, назив на работното место Хигиеничар 1, Деловна единица ЕПОР, Сектор нормативно-правни, општи работи и човечки ресурси, Одделение за општи работи, **број на извршители 1;**

Општи услови :

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- да е полнолетен
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

Со најмалку ниско ниво на квалификации I или основно образование.

Работно време: од 07:00 до 15 :00 часот, 40 часа неделно.

Нето месечна плата : 18.823,00 денари.

21. Реден број на работното место 54, шифра ИНФ 04 03 А01 001, назив на работното место Возач1, Деловна единица ЕПОР, Сектор нормативно-правни, општи работи и човечки ресурси, Одделение за општи работи, **број на извршители 1;**

Општи услови :

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- да е полнолетен
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

- Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование.

Други посебни услови: Возачка дозвола Б,Ц и Е категорија.

Работно искуство: Со и без работно искуство

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 22.306,00 денари.

22. Реден број на работното место 55, шифра ИНФ 04 03 А01 002, назив на работното место Возач, Деловна единица ЕПОР, Сектор нормативно-правни, општи работи и човечки ресурси, Одделение за општи работи, **број на извршители 1;**

Општи услови :

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- да е полнолетен
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови :

- Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 4 годишно средно образование.

Други посебни услови: Возачка дозвола Б,Ц и Е категорија, возач механичар управувач на зимско возило.

Работно искуство: Со и без работно искуство

Работно време: од 08:00 до 16:00 и 08:30 до 16:30, 40 часа неделно

Нето месечна плата : 22.306,00 денари.

Заинтересираните кандидати треба да ја достават следната документација:

- Уверение за државјанство;
- Доказ дека не им е изречена санкција – забрана за вршење на професија дејност или должност;
- Извод од ПИОМ или АВРМ како доказ за работно искуство - само за работните места на кои се бара работно искуство;
- Лекарско уверение;
- Уверение диплома за завршен степен на образование (за високо образование диплома или уверение во оригинална форма или копија заверена на нотар), или за средно образование сите сведителства или диплома за завршено средно образование во оригинална форма или копија заверена на нотар;
- Соодветни потврди за работните места во кои е наведено „Други посебни услови“.

Претходно искуство во областа на телекомуникациите за давателите на јавни услуги ќе се смета за предност.

Рокот за пријавување на јавниот оглас е 3 (три) работни дена од денот на објавување на огласот .

Право на учество имаат сите граѓани на Република Северна Македонија кои ги исполнуваат условите за конкурирање.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Кандидатите се должни да пополнат Пријава која е објавена на интернет страната на ЈП Национална радиодифузија-Скопје www.ipmrd.gov.mk

Пријавата која нема да биде пополнета во целост, прецизно и со точни податоци како и ненавремена пријава нема да биде разгледана од страна на комисијата за селекција на кандидати.

Постапката по јавен оглас ќе се состои од проверка на внесените податоци во пријавата, односно селекција и спроведување на интервју.

За кандидатите кои ќе се утврди дека ги исполнуваат условите наведени во конкурсот во рок од 5 дена од извршената селекција спроведува интервју.

За местото и времето за спроведување на интервјуто кандидатите ќе бидат дополнително известени.

При составување на ранг листата комисијата ќе постапува согласно податоците наведени во Балансерот (за припадност на заедниците) како составен дел од Годишниот план за вработување на ЈП Национална радиодифузија-Скопје за 2020 година.

За изборот, односно неизборот на кандидати Директорот донесува Одлука во рок од 8 дена по приемот на ранг листата од страна Комисијата.

Со избраните кандидати ќе се склучи Договор за вработување на неопределено време.

ЈП НРД во своето работење води сметка за правична полова застапеност во претпријатието. За таа цел, се охрабруваат лицата од женски пол да аплицираат на овој конкурс.

Бараните документи да се достават во затворен коверт во архивата на ЈП НРД Скопје (со локација во зградата на Македонска радиотелевизија на 15 кат или преку пошта на адреса бул. Гоце Делчев бр. 18, 1000 Скопје) со назнака „ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ПО ОГЛАС БР. 01/2020.

ЈП Национална радиодифузија-Скопје